

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ” бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 27.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А
за определување највисоки цени на одделни
нафтени деривати утврдени согласно Методологијата

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

| | | |
|---------------------------|----|---------|
| а) Моторни бензини | | ден/лит |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 95 | до | 28,804 |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 98 | до | 30,369 |
| б) Дизел гориво | | ден/лит |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | до | 29,351 |
| в) Масло за горење | | ден/лит |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до | 28,747 |
| г) Мазут | | ден/кг |
| - М-1 НС | до | 22,738 |

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

| | | |
|---------------------------|----|---------|
| а) Моторни бензини | | ден/лит |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 95 | до | 65,50 |

| | | |
|---------------------------|----|------------------|
| - ЕУРОСУПЕР БС - 98 | до | 67,00 |
| б) Дизел гориво | | |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | до | ден/лит 54,00 |
| в) Масло за горење | | |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до | ден/лит 42,50 |
| г) Мазут | | |
| - М-1 НС | до | ден/кг 28,353 |

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

| НАФТЕН ДЕРИВАТ | (2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ЕУРОСУПЕР БС - 95 | 65,00 | 64,50 | 64,00 |
| ЕУРОСУПЕР БС - 98 | 66,50 | 66,00 | 65,50 |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | 53,50 | 53,00 | 52,50 |
| Е Л -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1 | 42,00 | 41,50 | 41,00 |

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

| | | | |
|---------------------------|----|--|---------|
| а) Моторни бензини | | | ден/лит |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 95 | до | | 0,080 |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 98 | до | | 0,080 |
| б) Дизел гориво | | | ден/лит |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | до | | 0,030 |
| в) Масло за горење | | | ден/лит |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до | | 0,040 |
| г) Мазут | | | ден/кг |
| - М-1 НС | до | | 0,050 |

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

| | | | |
|---------------------------|----|--|---------|
| а) Моторни бензини | | | ден/лит |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 95 | до | | 0,890 |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 98 | до | | 0,890 |
| б) Дизел гориво | | | ден/лит |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | до | | 0,300 |
| в) Масло за горење | | | ден/лит |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до | | 0,300 |
| г) Мазут | | | ден/кг |
| - М-1 НС | до | | 0,740 |

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

| | | | |
|---------------------------|----|--|---------|
| а) Моторни бензини | | | ден/лит |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 95 | до | | 22,034 |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 98 | до | | 21,741 |
| б) Дизел гориво | | | ден/лит |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | до | | 12,382 |

| | | |
|---------------------------|----|---------|
| в) Масло за горење | | ден/лит |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до | 3,230 |
| г) Мазут | | ден/кг |
| - М-1 НС | до | 0,100 |

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

| НАФТЕН ДЕРИВАТ | Ед. мерка | (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) | (2 ГРУПА НА ЦЕНИ) | (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) | (4 ГРУПА НА ЦЕНИ) |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ЕУРОСУПЕР БС - 95 | ден/лит | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| ЕУРОСУПЕР БС - 98 | ден/лит | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | ден/лит | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1 | ден/лит | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| МАЗУТ М-1 НС | ден/кг | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од **00:01 часот на 28.11.2017 година** и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со оваа Одлука се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,95%, односно за 1,21% во однос на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија од 13.11.2017 година.

Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-то дневен период изнесуваше 62,068 \$/барел и е за 0,67% пониска од просечната цена на суровата нафта (62,484 \$/барел) по која беа формирани тековните цени на нафтените деривати.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот 14-то дневен период изнесуваше 52,1700 ден/\$ и е за 1,388 % понизок од курсот на доларот (52,9044 ден/\$) по кој беа формирани цените.

Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со изминатиот четринаесетдневен период бележат намалување кај бензинот во просек за околу 1,07% или за 6,4 \$/тон, кај дизелот зголемување во просек за околу 2,33% или 12,4 \$/тон и кај мазутот намалување во просек за околу 1,48% или за околу 5,26 \$/тон, поради што во структурата на цените на нафтените деривати е извршено соодветно прилагодување.

Имајќи ги предвид влијанијата на овие елементи во формирањето на цените на нафтените деривати според Методологијата, рафинериските цени на нафтените деривати се намалуваат во просек за 1,95%.

Малопродажните цени на нафтените деривати согласно Методологијата за формирање на цените, се намалуваат во просек за 1,21 %.

Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 , се намалуваат за 1,00 ден/лит, односно за 1,50 ден/лит, во однос на цените утврдени со Одлуката од 13.11.2017 година, и со тоа малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 65,50 ден/лит, а малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 67,00 ден/лит.

Малопродажните цени на дизелот ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), не се менуваат, односно остануваат на исто ниво како што биле утврдени со Одлуката од 13.11.2017 година и со тоа малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) изнесува 54,00 ден/лит, додека малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) изнесува 42,50 ден/лит.

Малопродажната цена на мазутот М-1 НС се намалува за 0,998 ден/кг во однос на цената утврдена со Одлуката од 13.11.2017 година и со тоа цената на М-1 НС изнесува 28,353 ден/кг.

За сметка на трошокот на промет (малопродажна маржа), малопродажните цени на нафтените деривати во однос на највисоките цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), можат да бидат намалени за: 0,5 ден/лит (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), 1,00 ден/лит (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и 1,5 ден/лит (4 ГРУПА НА ЦЕНИ).

Согласно погоре изнесеното, трошоците на промет (малопродажна маржа) за секој нафтен дериват поодделно изнесуваат: 3,200 ден/лит за (1 ГРУПА НА ЦЕНИ); 2,776 ден/лит за (2 ГРУПА НА ЦЕНИ); 2,353 ден/лит за (3 ГРУПА НА ЦЕНИ); 1,929 ден/лит за (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), додека вредноста на малопродажната маржа за М-1 и М-2 за сите четири групи има иста вредност и изнесува 0,400 ден/кг.

Ова значи дека претпријатијата што се бават со промет на нафтени деривати, можат да вршат промет на било кој нафтен дериват поодделно по малопродажни цени утврдени во било која од наведените групи на малопродажни цени.

Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со Законот за акцизи. Во малопродажните цени утврдени со оваа Одлука содржани се:

надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој Закон и надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати.

Бр. 02-1962/1

27.11.2017

С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Димитар Петров